

**Карта за информирање за лекот MabThera,
наменета за пациенти со не-онколошки
болести**

Зошто ми е дадена оваа карта?

Со употреба на овој лек постои веројатност да добиете инфекција. Во оваа карта е наведено:

- Што треба да знаете пред да примите MabThera
- Кои се знаци на инфекцијата
- Што да превземете доколку се сомневате дека имате инфекција

На другата страна од оваа карта напишано е Вашето име и името и телефонскиот број на Вашиот лекар.

Што треба да правам со оваа карта?

- Секогаш носете ја со себе оваа карта - на пример во Вашиот паричник или чанта.
- Покажете ја оваа карта, на било кој лекар, медицинска сестра или стоматолог со кој ќе се сретнете - не само на специјалистот кој Ви го препишал лекот MabThera.

Чувајте ја оваа карта со себе во следните 2 години после Вашата последна примена доза на MabThera. Ова е затоа што можат да се појават несакани ефекти дури и неколку месеци после завршување на Вашиот третман.

Кога не треба да примам MabThera?

Не примајте MabThera доколку имате активна инфекција или сериозен проблем со Вашиот имун систем.

Кажете му на Вашиот лекар или медицинска сестра доколку примате или претходно сте примиле лекови кои можат да влијаат на Вашиот имун систем, вклучувајќи и хемотерапија.

Кои се знаци на инфекција?

Внимавајте на следните можни знаци за инфекција:

- Постојана треска или кашлица
- Губиток на телесна тежина
- Чувство на болка без настаната повреда
- Општо чувство на слабост или апатија

Што уште треба да знам?

Лекот MabThera ретко може да предизвика сериозна мозочна инфекција, наречена “Прогресивна Мултифокална Леукоенцефалопатија” (ПМЛ). Ова може да биде со фатален исход.

- Знаци на ПМЛ вклучуваат:
 - Конфузија, губиток на помнење или пречки при размислување
 - Губиток на рамнотежа или потешкотии при одење или зборување
 - Намалена сила или слабост на едната страна од Вашето тело
 - Нејасен вид или губење на видот.

Доколку приметите било кој од овие знаци, веднаш информирајте лекар или медицинска сестра. Исто така треба да ги информирате и за третманот со лекот MabThera.

Каде можам да добијам повеќе информации?

За повеќе информации видете го внатрешното упатство за пациенти за лекот MabThera.

Дата на започнување на третманот и детали за контакт

Дата на последната примена инфузија: _____

Дата на прва инфузија: _____

Име на пациентот: _____

Име на лекарот: _____

Контакт детали за лекарот: _____

Кога посетувате здравствен работник, осигурајте се дека имате список на сите лекови кои ги примате.

Ве молиме разговарајте со Вашиот лекар или медицинска сестра ако имате било какви прашања околу информациите наведени во оваа карта.



Доколку приметите било кој од овие знаци, веднаш информирајте лекар или медицинска сестра. Исто така треба да ги информирате и за третманот со лекот MabThera.

